



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинговодство за претплата, посебни издавнија и огласи 462-3-331

Среда, 19 октомври 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,90 (90) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 20 (2.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта, Факс 130 — Телефон: централа 50-921, 50-922, 50-923 и 51-461; Служба за претплата 51-722 и Продавница 51-671

477.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ

Се прогласува Основниот закон за садниот материјал, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 13 октомври 1966 година.

П. Р. бр. 480

14 октомври 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Садниот материјал за овоштарско, лозјарско, хмеларско и шумско производство (во понатамошниот текст: садниот материјал) мора да му одговара на пропишаниот квалитет и другите пропишани услови.

Како саден материјал во смисла на овој закон, се подразбираат растенијата и деловите од растенија произведени по генеративен или вегетативен пат, што служат за подигање насади во овоштарството, лозјарството, хмеларството и шумарството.

Член 2

Саден материјал можат да произведуваат и да пуштаат во промет само работни организации.

Работните организации можат да произведуваат саден материјал и во кооперација со индивидуални производители.

Работните организации и други правни лица можат да користат само саден материјал што му одговара на пропишаниот квалитет и другите пропишани услови.

Одредбите од овој закон не се, односуваат на садниот материјал што го произведуваат индивидуалните производители за сопствени потреби.

Член 3

Садниот материјал за овоштарско, лозјарско и хмеларско производство (во понатамошниот текст: земјоделскиот саден материјал) може да биде само сортен, а шумскиот — селекциониран и нормален,

Како сортен саден материјал се подразбира садниот материјал добиен по генеративен пат од подлоги произведени од семе што е произведено според прописите за производство на семе, и садниот материјал добиен по вегетативен пат од репродукционен материјал кој произлегува од одбрани и признаени матични стебла и хибриди.

Како селекциониран шумски саден материјал се подразбира садниот материјал добиен по генеративен пат од селекционирано шумско семе произведено според прописите за производство на шумско семе, и садниот материјал добиен по вегетативен пат од репродукционен материјал кој произлегува од одбрани и признаени селекционирани стебла со определени квалитетни својства (селекционирани клонови), елитни матични стебла на шумски дрвја и селекционирани стебла од плантажно одгледување.

Како нормален шумски саден материјал се подразбира садниот материјал добиен по генеративен пат од нормално шумско семе произведено според прописите за производство на шумско семе, и садниот материјал добиен по вегетативен пат од репродукционен материјал кој произлегува од одбрани и признаени стебла со определени квалитетни својства (клонови), матични стебла на шумски дрвја со најквалитетни својства (матични плус-стебла на шумски дрвја) и стебла од плантажно одгледување со најквалитетни својства (плус-стебла од плантажно одгледување).

Член 4

Самоизникната дива лоза (*Vitis silvestris*), лоза од директородни хибриди и лоза од други хибриди не смее да се користи за производство на лозов саден материјал, ако врз основа на овој закон не е определено поинаку.

II. ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Производство

Член 5

Со производство на саден материјал можат да се занимаваат работните организации што исполнуваат определени услови во поглед објектите, опремата и стручниот кадар за производство на саден материјал, што обезбедуваат стручна контрола над производството на саден материјал и што се запишани во регистарот на производителите на саден материјал.

Регистарот на производителите на саден материјал го води органот определен со закон на републиката.

Член 6

За производство на саден материјал може да се употреби само здрав и квалитетен репродукционен материјал добиен на начинот определен во чл. 3 и 15 на овој закон.

Член 7

Со стручна контрола над производството на земјоделски и шумски саден материјал се утврдуваат: потеклото, генетските особини и сортната чистота, односно видовите репродукционен материјал

што ќе се употребат за производство на саден материјал.

Стручната контрола ја врши работната организација што произведува саден материјал, преку своја стручна служба или заедничка стручна служба што ја организира со друга работна организација, или преку научна или стручна установа, што ги исполнуваат пропишаните услови за тоа.

Работната организација односно установа чија служба извршила стручна контрола над производството на земјоделски односно шумски саден материјал издава уверение за сортната чистота за земјоделски саден материјал, а за шумски саден материјал — уверение за потеклото на садниот материјал, ако садниот материјал им одговара на условите од членот 3 на овој закон и другите пропишани услови.

Здравствената состојба на садниот материјал се утврдува според прописите за заштита на растенијата од болести и штетници.

2. Квалитет на садниот материјал

Член 8

Садниот материјал мора да му одговара на југословенскиот стандард односно на пропишаните норми за квалитетот ако не е пропишан југословенски стандард.

Член 9

Квалитетот на садниот материјал се утврдува пред неговото пуштање во промет односно пред користењето за сопствени потреби.

Квалитетот на садниот материјал се определува врз основа на потеклото, надворешното обележје, здравствената состојба и другите негови особини.

3. Признавање новосоздадени сорти

Член 10

За признавање на новосоздадени сорти и домашни и одомашени странски сорти земјоделски саден материјал и селекциониран шумски саден материјал, како и за одобрување да се воведат во производство странски саден материјал врз основа на испитување на производните својства во еколошките и економските услови на нашата земја (интродукција), решава Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство на предлог од стручна комисија односно определена стручна установа.

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство ја формира стручната комисија од ставот 1 на овој член од редот на истакнати научни и стручни работници односно ја определува стручната установа од ставот 1 на овој член.

Член 11

Својството на новосоздадена сорта саден материјал ѝ се признава на создадената сорта саден материјал која се разликува од познатите сорти саден материјал.

Член 12

Врз основа на решението за признавање новосоздадена сорта саден материјал од членот 10 став 1 на овој закон авторот на новосоздадената сорта се здобива со правата согласно со прописите за патентите и техничките унапредувања.

Односите помеѓу авторот на новосоздадената сорта и работната организација што ја користи таа сорта за производство на саден материјал се утврдуваат со договор.

Член 13

На признаена новосоздадена сорта земјоделски саден материјал односно селекциониран шумски саден материјал ќе ѝ се одземе својството на сортен односно селекциониран саден материјал, а на странска сорта за која е одобрена интродукција и на која ѝ е признаено својство на сортен саден материјал — ќе ѝ се одземе тоа својство ако престане да ги исполнува условите за сортен саден материјал.

Член 14

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство води регистар на новосоздадените сорти саден материјал и води евиденција за признаените домашни и одомашени странски сорти земјоделски саден материјал и селекциониран шумски саден материјал и за сортите саден материјал чија интродукција е одобрена.

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува во „Службен лист на СФРЈ“ список на сортите саден материјал што се запишани во регистарот односно се бришени од регистарот на новосоздадените сорти саден материјал и список на сортите саден материјал за кои се води евиденција во смисла на одредбите на ставот 1 од овој член односно што се бришени од таа евиденција.

4. Одбирање и признавање матични стебла, хибриди и клонови

Член 15

Одбирање и признавање матични стебла и хибриди односно селекционирани клонови, елитни матични стебла на шумски дрвја и селекционирани стебла од плантажно одгледување, како и клонови, матични плус-стебла на шумски дрвја и плус-стебла од плантажно одгледување (член 3 ст. 2, 3 и 4), врши органот на управата односно организацијата определена со републички пропис.

III. ПРОМЕТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 16

Со промет на саден материјал можат да се занимаваат работните организации кои според одредбите на овој закон имаат право да произведуваат саден материјал (член 5), ако ги исполнуваат општите услови за вршење трговска дејност.

Со промет на саден материјал на мало можат да се занимаваат и други работни организации, ако ги исполнуваат општите услови за вршење трговска дејност.

Пренесувањето на недовршено производство на саден материјал од еден расадник во друг заради понатамошно одгледување, не се смета како промет на саден материјал во смисла на овој закон.

Член 17

Во промет може да се пушта само саден материјал што му одговара на квалитетот и другите услови што се определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон и за кој е издадено уверение за сортната чистота односно за потеклото на садниот материјал (член 7).

Член 18

Садниот материјал кој се пушта во промет мора да биде пакуван и пломбиран, а на амбалажата и со фактурата мора да има пропишана декларација за квалитетот на садниот материјал која содржи и други пропишани податоци.

Саден материјал што се пушта во промет на мало не мора да биде пакуван, но секоја одделна фиданка мора да биде пломбирана.

Како сортен или селекциониран односно нормален саден материјал не смее да се декларира саден материјал за кој не е издадено уверение од членот 10 став 2 на овој закон.

Член 19

Пакување, пломбирање и декларирање на садниот материјал врши работната организација што садниот материјал го произвела и го пуштила во промет.

Член 20

Садниот материјал мора да му одговара на квалитетот означен во декларацијата.

Работната организација што го произвела садниот материјал е одговорна за податоците означени во декларацијата за чистотата на сортата и за другите квалитетни својства на тој материјал, како и за потеклото на тој материјал.

За податоците за чистотата и потеклото на садниот материјал е одговорна и работната организација што го произвела репродукциониот материјал, ако е садниот материјал произведен од набавен репродукционен материјал.

Член 21

Садниот материјал што се увезува мора да ги исполнува условите пропишани со овој закон и со прописите донесени во согласност со овој закон за пуштање во промет на територијата на Југославија и да биде снабден со сертификат издаден од овластена установа на земјата извозничка.

За квалитетот и другите својства на увезениот саден материјал одговара увозникот.

Член 22

Садниот материјал кој се извозува мора да им одговара на условите за пуштање во промет и да биде снабден со сертификат што го издава работната организација чија стручна служба вршила стручна контрола над производството на тој материјал.

Ако со купувачот се договорени поинакви услови, може да се извезе и саден материјал што им одговара на тие услови.

Член 23

Одредбите од овој закон за пакување, пломбирање и декларирање (член 18), како и одредбите на чл. 21 и 22 од овој закон, не се применуваат врз научните и други установи што се занимаваат со упоредување на овоштарството, лозјарството, хмеларството и шумарството, кога саден материјал примаат или испраќаат за огледни цели или за истражување.

IV. НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ

Член 24

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон за производството и прометот на саден материјал и контрола на квалитетот на садниот материјал во производството и прометот вршат во поглед земјоделскиот саден материјал органите надлежни за работите на земјоделската инспекција, а во поглед шумскиот саден материјал — органите надлежни за работите на шумарската инспекција.

Член 25

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за земјоделската односно шумарската инспекција, е овластен:

1) да врши преглед на садниот материјал кој се наоѓа кај работните организации што се занимаваат со производство, промет, увоз или извоз на саден материјал, како и кај други работни организации и правни лица, што користат саден материјал во земјоделското односно шумското производство;

2) да ги прегледа објектите, опремата и соодветните исправи на организациите и други правни лица од точката 1 на овој став;

3) да нареди измена на декларацијата, ако се утврди дека садниот материјал не е од декларираниот квалитет но дека му одговара на пропишаниот квалитет;

4) да забрани да се пушти во промет односно употреби саден материјал, ако со прегледот се утврди дека тој не му одговара на пропишаниот квалитет;

5) да врши преглед на садниот материјал што го произвеле или увезле граѓани, ако постои сомневање дека тие произведуваат саден материјал во количини поголеми отколку што им одговара на нивните потреби или дека го пуштаат во промет, односно заради утврдување дали увезениот саден материјал му одговара на пропишаниот квалитет;

6) да собира податоци и известувања за потеклото и квалитетот на садниот материјал од одговорните лица, сведоци, вештаци и други лица, кога е тоа потребно.

Работните организации, други правни лица и граѓани, што користат саден материјал во земјоделското односно шумското производство, можат да бараат земјоделскиот односно шумарскиот инспектор на нивни трошок да прегледа и утврди дали садниот материјал им одговара на пропишаните услови.

Работните организации, други правни лица и граѓани, чија работа подлежи на надзор од земјоделскиот односно шумарскиот инспектор, должни се на овој да му овозможат вршење надзор.

Член 26

Кога земјоделскиот односно шумарскиот инспектор при вршење надзор ќе утврди дека некој пропис или мерка не е никако или не е правилно примена, ќе нареди со решение утврдена неправилност во определен рок да се отстрани ако е можно, односно ќе изрече управна мерка ако е за тоа овластен.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор против чие решение е изјавена жалба може, на образложено барање на жалителот, да го одложи извршувањето на решението ако со тоа извршување би се предизвикала штета што тешко би можела да се поправи.

Член 27

Ако земјоделскиот односно шумарскиот инспектор најде дека е со повредата на пропис сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка односно пријава до јавното обвинителство за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување прекршочна постапка, односно органот на кој му е поднесена пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело е должен да го извести за исходот органот чиј инспектор го поднесол барањето односно пријавата за поведување постапка.

Член 28

Ако органот надлежен за работите на земјоделската односно шумарската инспекција на потесна општествено-политичка заедница во спроведување на сојузни прописи не изврши некоја од работите од својата надлежност или не ја изврши во определен рок, сојузниот орган надлежен за работите на земјоделската односно шумарската инспекција може од тој орган да бара таа работа да ја изврши во рокот што тој ќе го определи.

Ако органот надлежен за работите на земјоделската односно шумарската инспекција на потесната општествено-политичка заедница не ја изврши определена работа ниту во рокот од ставот 1 на овој член, таа работа може да ја изврши сојузниот орган надлежен за работите на земјоделската односно шумарската инспекција на трошок на органот што бил должен да ја изврши таа работа.

Ако најде дека е потребно итно да се изврши работата од ставот 1 на овој член, сојузниот орган надлежен за работите на земјоделската односно шумарската инспекција може да ја изврши таа работа иако пред тоа не постапил според одредбата на тој став.

Член 29

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор мора да ја има пропишаната стручна спрема и да исполнува и други пропишани услови.

Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство на земјоделски односно шумарски инспектор.

Стручната спрема и другите услови за сојузните земјоделски односно шумарски инспектори, како и образецот на легитимација за тие инспектори, ги пропишува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице:

- 1) ако произведе саден материјал а не е запишано во регистарот на производителите на саден материјал (член 5);
- 2) ако за производство на саден материјал употреби репродуктивен материјал кој не им одговара на условите од членот 3 на овој закон (член 6) или ако за тоа производство користи самоизникнатата дива лоза (*Vitis silvestris*), или лоза од директно-народни хибриди, односно лоза од други хибриди кога тоа не е дозволено (член 4);
- 3) ако издаде уверение за сортната чистота односно за потеклото на саден материјал за саден материјал кој не им одговара на условите од членот 3 на овој закон (член 7 став 3);
- 4) ако се занимава со промет на саден материјал, а не ги исполнува пропишаните услови (член 16);
- 5) ако како сортен, селекциониран односно нормален пушти во промет или декларира саден материјал за кој не е издадено уверение за сортната чистота односно за потеклото на садниот материјал (чл. 17 и 18 став 3);
- 6) ако пушти во промет или користи за сопствени потреби саден материјал кој не му одговара на пропишаниот квалитет и другите пропишани услови (член 2 став 3 и член 17), или ако пушти во промет саден материјал кој не му одговара на квалитетот означен во декларацијата (член 20 став 1);
- 7) ако увезе или извезе саден материјал кој не ги исполнува пропишаните услови (чл. 21 и 22).

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 31

Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице:

- 1) ако пушти во промет саден материјал чиј квалитет не е утврден (член 9);
- 2) ако пушти во промет саден материјал без пропишана декларација, или кој не е пломбиран, како и кој не е пакуван — кога тоа не е дозволено (член 18 ст. 1 и 2).

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 800 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 32

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

- 1) ако неовластено изврши пакување, пломбирање или декларирање на саден материјал (член 19);
- 2) ако неовластено издаде сертификат за саден материјал кој се извозува (член 22 став 1);

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 33

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок поединец:

- 1) ако пушти во промет саден материјал;
- 2) ако увезе саден материјал кој не ги исполнува пропишаните услови (член 21).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Се овластува сојузниот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи: за растенијата и деловите од растенија, кои се сметаат како саден материјал (член 1 став 2); за образецот на уверение за сортната чистота односно потеклото на саден материјал и за условите за признавање на саден материјал (член 7); за нормите на квалитетот на саден материјал (член 8); за методата и постапката за признавање новосоздадена сорта земјоделски саден материјал и селекциониран шумски саден материјал и за признавање домашни и одомашени странски сорти земјоделски саден материјал и селекциониран шумски саден материјал, како и за постапката за одобрување да се воведат во производство странски саден материјал врз основа на испитување производните својства на тој саден материјал (член 10); за начинот на пакувањето и пломбирањето на саден материјал и за податоците што мора да ги содржи декларацијата (член 18) и за образецот на сертификат за саден материјал кој се извозува (член 22).

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство може да определи одделни видови лоза на хибриди, освен лозата на директно-народни хибриди, да можат да се користат за производство на лозов саден материјал (член 4).

Член 35

Работните организации што се занимаваат со производство и промет на саден материјал се должни до 30 јуни 1967 година да го сообразат своето работење кон одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, во противно го губат правото да се занимаваат со овие дејности.

Член 36

Садниот материјал чие производство е започнато до 31 декември 1966 година може да биде во промет и може да се користи најдолго уште две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, ако ги исполнува условите определени со прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон.

Садниот материјал што ќе биде увезен до 31 декември 1966 година, може да биде во промет и може да се користи најдолго до 30 јуни 1967 година, ако ги исполнува условите определени со прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

478.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 24 став 2 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 13 октомври 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СПРОВОДУВАЊЕТО НА САНИТАРНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДОБИТОКОТ

1. Од средствата на стопанските резерви на Федерацијата што се формираат според членот 24 на Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65.

26/66 и 29/66) се пренесува во сојузниот буџет за 1966 година износот од 6,242.450,40 динари за извршување на обврските на федерацијата во спроведувањето на санитарните мерки во областа на заштитата на добитокот. Носител на овие средства е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

2. Ако износот од точката 1 на оваа одлука не се потроши во целост до крајот на 1966 година за наведените цели, остатокот ќе се врати во стопанските резерви на федерацијата.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 668

14 октомври 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милош Микиќ, с. р.

479.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ

1. Се разрешува Милисав Лукиќ, по свое барање, од должноста заменик сојузен секретар за внатрешни работи.

2. Се именува за заменик сојузен секретар за внатрешни работи Момчило Драговиќ, до сега секретар на Околинскиот комитет на Сојузот на комунистите во Смедерево.

Сојузна скупштина

АС бр. 680

14 октомври 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милош Микиќ, с. р.

480.

Врз основа на членот 178 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 13 октомври 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1. Во Сојузната изборна комисија се именуваат:

1) за претседател Тихомир Јањиќ, судија на Врховниот суд на Југославија;
за заменик Јосип Студин, судија на Врховниот суд на Југославија;

2) за секретар Бошко Кеџман, советник во Сојузната скупштина;

за заменик секретар Берислав Жуљ, секретар на Одборот за организационо-политички прашања на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

3) за член Ристо Бајалски, генерален секретар на Сојузната стопанска комора;

за заменик др Љубо Тадиќ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Белград;

4) за член др Ана Јурин-Жилиќ, доцент на Правниот факултет во Белград;

за заменик Љупчо Миrowsки, судија на Врховниот суд на Југославија;

5) за член Љубица Микиќ, началник во Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката;

за заменик Золтан Виро, судија на Врховниот стопански суд;

6) за член Александар Орландиќ, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците од индустријата и рударството на Југославија;

за заменик Радое Стефановиќ, член на Претседателството на ЦК на Сојузот на младината на Југославија;

7) за член Марјан Орожен, општествено-политички работник на работа во ЦК на Сојузот на комунистите на Југославија;

за заменик Трајко Трајковски, општествено-политички работник во Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

2. Досегашните членови на Сојузната изборна комисија и нивните заменици, што не се именувани со оваа одлука, се разрешуваат од должноста во Сојузната изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 686

14 октомври 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Милош Микиќ, с. р.

481.

Врз основа на точката 17 став 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Заради утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година, работните организации ќе ѝ достават, во смисла на точката 5 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година, заради заверка, на овластената банка преку која работеле во 1966 година преглед на износите и видовите на девизи на образецот што е напечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел (во понатамошниот текст: образецот ГДК).

2. Како износи на девизи што, во смисла на точката 1 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони мате-

ријали за 1967 година, работните организации ги искористиле за плаќања во рамките на договорите и спогодбите или само во рамките на договорите или само спогодбите со овластената банка за 1966 година, се подразбираат визираните налози за извршување дознаки и за отворање акредитиви, како и кредитите за увоз користени во странство со или без гаранција од банката, ако овластената банка дала согласност за увозот на кредит во рамките на договорот и спогодбата склучена со работната организација.

Како износи што работните организации ги искористиле за плаќања во рамките на договорите и спогодбите со овластената банка се подразбираат и:

1) плаќањата извршени во рамките на спогодбите со овластената банка што се склучени за поединечен увоз на сировини и други репродукциони материјали или за увоз на тие стоки во одредениот период;

2) плаќањата во динари на странски сировини и други репродукциони материјали преземени од Дирекцијата за сировини и Дирекцијата за исхрана или преземени од увозник што добил девизи за увоз на тие стоки за определен круг корисници (централизиран увоз), по потврдите од овластената банка издадени за 1966 година. Овие динарски износи се внесуваат во образецот ГДК во колоната што му одговара на видот на девизите според потеклото на стоките;

3) плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали извршени во рамките на компензационите работи за чие вршење работните организации добиле одобрение, ако овие плаќања се извршени на товар на износот на девизите од договорот или спогодбата со овластената банка (задолжително девизно покритие);

4) пребивањата на долгување со побарување во согласност со Народната банка на Југославија, со кои увозот на сировини и други репродукциони материјали е платен со извоз на стоки а со товарење на износот на девизите од договорот со овластената банка;

5) плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали што ги вршеле работните организации од средствата дополнително доделени од страна на надлежниот орган

3. Во образецот ГДК работните организации нема да внесуваат податоци за износите што ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, и тоа за износите:

1) на девизите на кои имале право според членот 55 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65);

2) на динарите со кои купиле сировини и други репродукциони материјали од консигнациони логери, а кои стоки работните организации што застапуваат странски фирми им ги платиле со свои средства на странските фирми што ги застапуваат;

3) на девизите што ги користеле според членот 48 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство;

4) на девизите што ги користеле за увоз на сировини и други репродукциони материјали по основот на договорите за девизни кредити заради извоз склучени со овластените банки и со работните организации овластени за давање девизни кредити, како и девизите по кредитите добиени во странство без гаранција и без согласност од банката;

5) на вредноста на сировините и други репродукциони материјали што се увезени со цел за облагородување (доработка, преработка и сл.) и извоз;

6) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали извршени во рамките на сите форми на компензационни работи за кои добиле одобрение, ако овие плаќања не се извршени на

товар на износот на девизите од договорот со овластената банка (без девизно покритие);

7) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали од средствата добиени од Народната банка на Југославија во рамките на заемите добиени од Меѓународната банка за обнова и развој;

8) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали од наменски доделените средства од Народната банка на Југославија за довршување определени енергетски објекти;

9) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали од наменски доделените средства од Народната банка на Југославија за увоз од определени подрачја заради производство на финални производи и извоз во определени земји;

10) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали за потребите на Југословенската народна армија со девизи доделени од Народната банка на Југославија;

11) сите други плаќања што не се наведени во точ. 2 и 3 од оваа наредба.

4. Трговските стопански организации што во 1966 година увезувале сировини и други репродукциони материјали (технички стоки) во свое име и за своја сметка во рамките на склучените спогодби со овластените банки, го доставуваат прегледот на износите и видовите на девизи на образецот ГДК, со тоа што во прегледот нема да го внесат износот на девизите користени врз основа на посебно склучените спогодби со овластените банки за централизираниот увоз

5. Работните организации ќе ги внесат во образецот ГДК, под форма на увоз врз основа на глобална девизна квота, и оние сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на дозвола.

6. Во образецот ГДК работните организации ќе ги внесат износите и видовите на девизи што во смисла на точката 2 од оваа наредба ги користеле до 30 септември 1966 година според договорите и спогодбите склучени со овластените банки за 1966 година. Во образецот ГДК ќе се внесат и оние плаќања во рамките на договорите и спогодбите склучени со овластените банки за 1966 година што се извршени пред 1 јануари 1966 година.

7. Ако работните организации во рамките на групација на сродни дејности во Сојузната стопанска комора не постигнат договор за распределба на глобалната девизна квота, односната групација преку Сојузната стопанска комора ќе му достави на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација и за групацијата во целина податоци за обемот на производството, вкупната реализација, вкупниот извоз и увоз по видови девизи, за состојбата на залихите на сировини и други репродукциони материјали, готови производи и производството во тек (класи 3, 4 и 5), како и записник за текот на состанокот на односната групација, кој треба да ги содржи и причините поради кои не е постигнат договор.

8. Прегледот на износите и видовите девизи на образецот ГДК ѝ го поднесуваат на овластената банка, за евиденција, и работните организации што во смисла на Одлуката за мерилата за утврдување кои стопански организации се сметаат како претежни извозници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66), се сметаат како претежни извозници. Износите искажани во образецот ГДК во рамките на глобалната девизна квота не се расподелуваат, ниту за тие работни организации се утврдува глобална девизна квота бидејќи тие увозот на сировини и други репродукциони материјали го плаќаат според одредбата на точката 3 став 1 од таа одлука.

9. Вредностите искажани во образецот ГДК се заокружуваат на цели броеви, со тоа што износот 0,5 и повеќе се заокружува на 1, а износот под 0,5 се занемарува. Вредностите се искажуваат во динари, а според извршените налози за плаќање.

10. Новооснованите работни организации кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота во смисла на точката 13 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година, ќе ја достават следната документација:

1) преглед на износите и видовите на девизи за плаќање увозот на сировини и други репродукциони материјали потребни за производство во 1967 година, распоредени според формите на увозот и според Номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија;

2) податоци за видот на производите и за обемот на производството за 1967 година искажан по текуштите домашни цени;

3) преглед на извозот на производи што имаат намера да го остварат во 1967 година, по количина, вредност и видови девизи.

11. Работните организации што до 31 декември 1966 година ќе искористат поголем износ девизи во однос на остварениот девизен прилив кој според договорената сразмера врз основа на договорот со овластената банка им припаѓа, во образецот ГДК ќе назначат за кој износ и во кој вид девизи не ги извршиле обврските од договорот.

Ако работната организација не постапи во смисла на ставот 1 од оваа точка, овластената банка при потврдата на образецот ГДК ќе го наведе тоа и ќе го изкаже износот и видовите девизи што работната организација ги искористила во поголема мера отколку што ѝ припаѓа според договорената сразмера.

Работните организации го внесуваат во образецот ГДК за последните три месеци на 1966 година износот на девизите што повеќе ги искористиле (став 1), а групациите на сродни дејности во рамките на Сојузната стопанска комора не го распределуваат тој износ.

12. Образецот ГДК се пополнува во пет примероци, што ги заверува овластената банка.

Еден примерок од заверениот образец ГДК овластената банка задржува за свои потреби, а четири примероци ѝ враќа на работната организација, која два примероци му доставува на соодветниот совет на Сојузната стопанска комора, еден примерок — на Народната банка на Југославија, а еден примерок задржува за себе.

Еден примерок од заверениот образец ГДК од точката 8 на оваа наредба ѝ останува на овластената банка, еден примерок задржува работната организација, еден примерок му се доставува на соодветниот совет на Сојузната стопанска комора, а еден примерок му се доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6008

17 октомври 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија
Никола Цуверовиќ, с. р.

Образец ГДК

(Назив на работната организација)

ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО РАМКИТЕ НА ДОГОВОРОТ ИЛИ СПОГОДБАТА СКЛУЧЕНА СО ОВЛАСТЕНАТА БАНКА ЗА 1966 ГОДИНА

Во периодот од _____ до _____ 1966 година

(Вредноста искажана во динари врз база 1 \$ = 12,50)

Реден број	Режим на увозот и назив на про изводот според Номенклатурата СНТ	Шифра на производот според Номенклатурата СНТ	Извршени плаќања			Од износите од колоната 6.			
			Единица на мера	Количина	Вкупно динари	Од конвертибилното подрачје	Од источно-европското подрачје	Оп-ределе-ни клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Слободен увоз (ЛБ)									
Вкупно ЛБ									
II. Условно слободен увоз (ЛБО)									
Вкупно ЛБО									
III. Стоковен контингент (РК)									
Вкупно РК									
IV. Девизен контингент (ДК)									
Вкупно ДК									

*) Определени клириншки земји: Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$, Шпански П\$ и Турски П\$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Глобална девизна квота (ГДК									
вклучувајќи го и Д)									
Вкупно: ГДК+Д									
Вкупно: искористено I до V									

Заверува овластената банка

(М. П.)

(Потписи на генералниот директор
и раководителот на стопанско-смет-
ковниот сектор)

(Опачина на образецот)

ЗАВЕЛЕНИКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛОНИТЕ ОД ОБРАЗЕЦОТ ГДК

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колоната 2 се внесува точниот назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66).

Во колоната 3 се внесува шифрата на стоките според Номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија.

Во колоните 4 и 5 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мера.

Во колоната 6 се внесува динарската противвредност во динари за количините искажани во колоните 4 и 5.

482.

Врз основа на точката 15 став 1 од Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Заради пресметување на износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година чиј увоз е условно слободен, работните организации, во смисла на точката 5 од Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен, ќе ги достават заради заверка, на овластената банка преку која работеле во 1966 година преглед на износите и видовите на девизи на образецот кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел (во понатамошниот текст: образецот ЛБО).

Работните организации што користеле девизи само врз основа на непосредно купување од овластените банки го пополнуваат образецот ЛБО врз основа на податоците од образецот ГДК заверен од овластената банка.

2. Како износи на пресметковните девизи што, во смисла на точката 1 од Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен, работните организации ги искористиле за првите 9 месеци во 1966 година за плаќања во рамките на договорите односно спогодбите со овластената банка или врз основа на непосредно купување девизи од овластените банки, се подразбираат визираните налози за извршување дознаки, за отворање акредитиви и издавање гаранција од банката за увоз.

Како износи на пресметковните девизи што работните организации ги искористиле за плаќања во

Во колоните 7 и 8 се внесува динарската противвредност од колоната 6 на искористените девизи за плаќање на производите, расчленето сумарно според валутните подрачја.

Во колоната 9 се внесува искористениот износ од колоната 6, кој се однесува на определени клириншки земји (Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$, Шпански П\$, Турски П\$).

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6 кој се однесува на другите клириншки земји, т.е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 8 и 9.

Работните организации во посебниот прилог кон овој образец поединечно за секоја валута ќе ги искажат износите на искористените девизи што во колоните 9 и 10 на образецот сумарно ги искажале во врска со секој увоз.

ракмите на договорите и спогодбите со овластената банка се подразбираат и:

1) плаќањата во динари на странски сировини и други репродукциони материјали преземени од Дирекцијата за сировини и Дирекцијата за исхрана, или преземени од увозник што добил девизи за увоз на таа стока за определен круг корисници (централизиран увоз). Овие динарски износи се внесуваат во образецот ЛБО во колоната која му одговара на видот на девизите според потеклото на стоката;

2) плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали извршени во рамките на компензационите работи, за чие вршење работните организации добиле одобрение;

3) пребивањата на долгување со побарување во согласност со Народната банка на Југославија со кои е увозот на сировини и други репродукциони материјали платен со извозот на стоки, а при товарење на износот на девизите од договорот со овластената банка;

4) плаќањата на сировини и други репродукциони материјали што работните организации ги вршеле врз основа на терминска купо-продажба на девизи (увоз од некои клириншки земји без плаќање динарска противвредност по налозите за плаќање и без товарење на девизните средства од договорите или спогодбите). Извршениот увоз по овој основ се искажува во колоните 6 и 10 на образецот ЛБО.

3. Во образецот ЛБО работните организации нема да внесуваат податоци за износите што ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали или производи за лична потрошувачка, и тоа за износите:

1) на девизите на кои имале право според членот 55 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65);

2) на динари со кои купиле сировини и други репродукциони материјали од консигнациони лагери, а кои стоки работните организации што застапуваат странски фирми им ги платиле со свои средства на странските фирми што ги застапуваат;

3) на девизите што ги користеле според членот 48 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство;

4) на девизите што ги користеле по основот на договорите за девизни кредити заради извоз склучени со овластените банки и работните организации овластени за давање девизни кредити, како и девизите по кредитите добиени во странство без гаранција и без согласност од банката;

5) на вредноста на сировините и други репродукциони материјали што се увезени со цел за облагородување (доработка, преработка и сл.) и извоз;

6) на плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали за потребите на Југословенската народна армија со девизи доделени од Народната банка на Југославија.

4. Работните организации во образецот ЛБО во соодветните колони ќе ги искажат износите во динари што во определени пресметковни валути се платени за увоз на сировини и други репродукциони материјали или определени производи наменети за лична потрошувачка, и тоа на девизите што се купени во рамките на договорите или спогодбите со овластената банка и на девизите што се купени врз основа на непосредно купување од овластената банка.

Работните организации во колоните 4 и 8 на образецот ЛБО ја искажуваат сумарно вредноста на групите на производи што според Номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија поединечно ги навеле во образецот ГДК, пропишан со Наредбата за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/66). Во колоните 6 и 10 се внесуваат износите по кои се определени пресметковните валути купени врз основа на непосредно купување девизи од овластената банка.

Вредностите искажани во образецот ЛБО се заокружуваат на цели броеви, со тоа што износот 0,5 и повеќе се заокружува на 1, а износот под 0,5 се занемарува. Вредностите се искажуваат во динари, а според извршените налози за плаќање.

5. При потврдувањето на образецот ЛБО овластената банка ќе ги има предвид податоците од образецот ГДК во кој е искажан збирот на вредностите на производите за кои е пропишан условно слободен увоз.

Работните организации што определени пресметковни девизи купувале од овластените банки а за 1966 година не склучиле договори и спогодби, ќе ги внесуваат податоците за непосредно купување девизи од тие банки во колоните 6 и 10 на образецот ЛБО. Овие податоци ги потврдува овластената банка кај која е извршено непосредното купување девизи.

Работните организации што за 1966 година склучиле договори и спогодби со овластените банки, а девизите ги купувале непосредно од тие или други банки, ќе ги внесуваат податоците за извршените купувања девизи во колоните 6 и 10 на образецот ЛБО.

6. Наголемување на износите на девизите за една третина во омисла на точката 1 став 1 од Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен, ќе се изврши пред договорената распределба на износите на девизите во рамките на групацијата на сродни дејности во Сојузната стопанска комора.

7. Ако работните организации во рамките на групација на сродни дејности во Сојузната стопанска комора не постигнат договор за распределба

на износите на девизите за условно слободен увоз, односната групација преку Сојузната стопанска комора ќе му достави на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација и за групацијата во целина податоци за обемот на производството, за вкупната реализација, вкупниот извоз и увоз по видови девизи, за состојбата на залихите, како и записник за текот на состанокот на односната групација, кој треба да ги содржи и причините поради кои не е постигнат договор.

8. Преглед на износите и видовите девизи на образецот ЛБО и поднесуваат на овластената банка заради евиденција, и работните организации кои во смисла на Одлуката за мерилата за утврдување кои стопански организации се сметаат како претежни извозници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66), се сметаат како претежни извозници. Износите искажани во образецот ЛБО не се распределуваат ниту тие работни организации мораат да склучат договори со овластените банки, зашто тие увозот на стоки за кои е пропишана формата на условно слободен увоз го плаќаат според одредбата на точката 3 став 1 од таа одлука.

9. Новооснованите работни организации кон барањето за утврдување износите на девизите за плаќање на стоки за кои е пропишан условно слободен увоз, во смисла на точката 13 од Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен, ќе ја достават следната документација:

1) преглед на износите и видовите девизи (по образецот ЛБО) потребни за плаќање одделни производи, распоредени според Номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија, а за кои е пропишана формата на условно слободен увоз;

2) податок за ориентациониот износ на клириншките девизи што не се опфатени во образецот ЛБО и на конвертибилните девизи потребни за плаќање на увозот на сите сировини и репродукциони материјали за производството во 1967 година распоредени според Номенклатурата на Статистиката на надворешната трговија;

3) податоци за видот на производите и обемот на производството за 1967 година искажан по количина и вредност по текуштите домашни цени;

4) преглед на извозот што имаат намера да го остварат во 1967 година, по количина, вредност и видови девизи.

10. Производствените организации што врз основа на договорите за долгорочна производствена кооперација и меѓусебни испораки увезуваат производи за кои е пропишан условно слободен увоз и тој увоз го плаќаат до износот на девизите остварени со извозот на производи по тој договор а во смисла на одредбата на членот 27 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во образецот ЛБО не ги искажуваат износите и видовите девизи за плаќање на увозот на тие производи.

11. Образецот ЛБО се пополнува во 6 примероци што ги заверува овластената банка.

Еден примерок од заверениот образец ЛБО овластената банка задржува за своите потреби, а петте примероци ѝ ги враќа на работната организација, која три примероци му доставува на соодветниот орган на Сојузната стопанска комора, еден примерок му доставува на Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија ако се во прашање и производи наменети за лична потрошувачка, а еден примерок задржува за себе.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6009

17 октомври 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

Работна организација

Образец ЛБО

ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА КУПЕНИ ОД ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1966 ГОДИНА ЗА 1966 ГОДИНА*)

(Вредностите искажани во динари врз база 1 \$ = 12,50)

ГРУПИ ПРОИЗВОДИ И ШИФРИ СПОРЕД НОМЕНКЛАТУРАТА СНТ	Единица на мера	Источно-европски клиринг				Друг клиринг (Алжирски ПЗ, Египетски ПЗ, Гвинејски ПЗ, Индиски рупија)				Предлог на потреби за 1967 година	
		Според договор или спогодба		Непосредно купување девизи		Според договор или спогодба		Непосредно купување девизи		Во ИЕ клиринг	Во друг клиринг
		количин	вредност	количин	вредност	количин	вредност	количин	вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. РЕПРОДУКЦИЈА

- 1 Антрацит
- 2 Камен јаглен за коксирање
- 3 Камен јаглен
- 4 Плински јаглен
- 5 Нафта
- 6 Деривати од нафта
- 7 Валани и влечени производи на црната металургија
- 8 Инготи и други полупроизводи на црната металургија (гредички, слабови и сл.)
- 9 Железо сурово сито
- 10 Алуминиум
- 11 Цемент
- 12 Сурови фосфати
- 13 Калиумови губриња
- 14 Азотни губриња
- 15 Хемиски производи (вклучувајќи ги и фармацевтските суровини)
- 16 Други суровини и репродукциони материјал ЛБО

Вкупно репродукцијата:

II. ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

- 1 Портокали
- 2 Лимони
- 3 Друго јужно овошје и сокови (банани, урми и сл.)
- 4 Зачини
- 5 Кафе
- 6 Други земјоделски производи наменети за лична потрошувачка
- 7 Други производи наменети за лична потрошувачка

Вкупно личната потрошувачка:

Вкупно I + II

во тоа: А. Договорите и спогодбите (колониите 4+8)

I. Суровините и репродукционите материјали

II. Личната потрошувачка

Вкупно:

Б. Непосредните купувања на девизи (колониите 6+10)

I. Суровините и репродукционите материјали

II. Личната потрошувачка

Вкупно:

Заверува овластената банка

(М. П.)

(Потписи на генералниот директор
и раководителот на стопанско-
сметковниот сектор)

*) Во овој образец се внесуваат само податоци за производите за кои е пропишан условно слободен увоз.

ЗАВЕЛЕШКИ КОН ОБРАЗЕЦОТ ЛБО

Под групите производи во образецот ЛБО треба да се искажат сумарни податоци за производите што подетално се дадени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), и тоа.

I. СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. антрацит — опфаќа производи од секторот 3 реден број 1;
2. камен јаглен за коксирање — опфаќа производи од секторот 3 реден број 2;
3. камен јаглен друг — опфаќа производи од секторот 3 реден број 3;
4. плински јаглен — опфаќа производи од секторот 3 реден број 6;
5. нафта — опфаќа производи од секторот 3 ред. бр. 20 и 21;
6. Деривати од нафта — опфаќаат производи од секторот 3, ред. бр. 23, 35, 37, 45, 50, 55, 64, 65 и 69;
7. валани и влечени производи на црната металургија — го опфаќаат секторот 6 ред. бр. 612 до 639 и 641 до 709;
8. инготи и други полупроизводи на црната металургија — го опфаќаат секторот 6 ред. бр. 593 до 598, 600 до 602 и 604 до 611;
9. железо сурово сиво — го опфаќа секторот 6 ред. бр. 568 и 570;
10. алуминиум — го опфаќа секторот 6 ред. бр. 771 и 772;
11. цемент — опфаќа производи од секторот 6 ред. бр. 442 до 445;
12. сурови фосфати — опфаќаат производи од секторот 2 реден број 296;
13. калиумови губриња — опфаќаат производи од секторот 2 реден број 297 и секторот 5 ред. бр. 571 до 575;
14. азотни губриња — опфаќаат производи од секторот 5 ред. бр. 560 до 566;
15. хемиски производи, вклучувајќи ги и фармацевтските суровини — опфаќаат производи од секторот 5 ред. бр. 7, 9, 10, 20, 22, 31, 32, 38, 41, 52, 57, 58, 62 до 66, 72 до 74, 81, 82, 85 до 88, 93, 96, 98, 104, 106, 107, 115, 121 до 125, 127, 130 до 132, 139, 144, 151 до 153, 155, 159, 160, 163 до 165, 169, 174 до 185, 187 до 197, 199 до 210, 213 до 221, 228, 229, 232, 235, до 240, 242 до 251, 253, 255, 256, 258 до 262, 268, 270 до 273, 277 до 311, 314 до 316, 320 до 325, 333 до 342, 345, 347 до 354, 359, 361, 365, 372 до 376, 380 до 382, 384 до 386, 388, 390, 391, 393, 396, 399, 400, 402 до 405, 407, 411 до 413, 415 до 427, 442 до 444, 447, 471, 473, 474, 483, 496, 497, 514, 515, 552, 555, 556, 558, 559, 567 до 570, 576 до 578, 616, 617, 619, 624 до 627, 629 до 633 638 до 707, 709 до 725;
16. други суровини и репродукциони материјали — опфаќаат суровини и репродукциони материјали што не се содржани во претходните 15 точки а за кои е утврден условно слободен увоз;

II. ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

1. портокали — опфаќаат производи од секторот 0 реден број 226;
2. лимони — опфаќаат производи од секторот 0 реден број 229;
3. друго јужно овошје и сокови — опфаќаат производи од секторот 0 ред. бр. 227, 228, 230 до 232, 236, 259, 260, 265, 266, 304, 311, 312 и 340;
4. зачини — опфаќаат производи од секторот 0 ред. бр. 445, 446, 454 до 469;
5. кафе — опфаќа производи од секторот 0 реден број 431;
6. други земјоделски производи наменети за лична потрошувачка — опфаќаат производи од секторот 0 ред. бр. 101, 396 и 397;
7. други производи наменети за потребите на личната потрошувачка — опфаќаат производи на личната потрошувачка што не се содржани во прет-

ходните 6 точки а за кои е утврден условно слободен увоз.

483.

Врз основа на точката 11 став 1 од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ОДНОС ПОМЕГУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ И ПРИЛИВОТ ПО ИЗВОЗ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Работните организации од точката 1 на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз, ги утврдуваат, до дефинитивната пресметка за 1966 година помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз, привремените односи за 1967 година помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз, и тоа врз основа на плаќањата по увоз за првите девет месеци во 1966 година и девизниот прилив по извоз за 1966 година предвиден со договорот склучен со овластената банка, намален за една четвртина.

Привремениот однос од ставот 1 на оваа точка се добива на тој начин што извршените плаќања во рамките на договорите и спогодбите со овластената банка за првите 9 месеци на 1966 година за увоз на стоки за кои е пропишан увоз врз основа на глобална девизна квота и девизен контингент, се ставаат во однос наспрема договорениот девизен прилив намален во смисла на ставот 1 од оваа точка.

Како плаќања што работните организации ги вршеле во рамките на договорите и спогодбите со овластената банка се подразбираат плаќањата што се наведени во точката 2 на Наредбата за начинот и за постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/66).

2. Работните организации од точката 1 на оваа наредба пополнуваат покрај образецот ГДК и дополнителен образец во кој ќе ги искажат односите помеѓу плаќањата по увоз и девизниот прилив по извоз во рамките на договорите и спогодбите за 1966 година склучени со овластената банка, како и реализацијата на девизниот прилив по извоз и плаќањата по увоз за првите 9 месеци на 1966 година, и тоа во целина и според одделни валутарни подрачја — според остварувањето на извозот.

Дополнителниот образец од ставот 1 на оваа точка е напечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

3. Дополнителниот образец се пополнува во четири примероци што ги заверува овластената банка.

Еден примерок од заверениот образец овластената банка задржува за свои потреби, а три примероци и враќа на работната организација, која два примероци му доставува на соодветниот совет на Сојузната стопанска комора, а еден примерок задржува за себе.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

II. бр. 6010

17 октомври 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Џуверовиќ, с. р.

Работна организација _____

Дополнителен образец

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ

(Вредностите искажани во динари врз база 1 \$ = 12,50)

Размева и однос	Вкупно	Од тоа отпаѓа на:			
		Конвертибилно подрачје	Источно-европските земји	Среден климатски земји*)	Други климатски земји

I. ПОДАТОЦИ ОД ДОГОВОРИТЕ И СПОГОДБИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

А. Договори:

- извоз (нето прилив)
- увоз
- однос на увозот спрема извозот**)

Б. Спогодби:

- извоз***)
- увоз

В Вкупно по договорите и спогодбите

- извоз (нето прилив)
- увоз
- однос на увозот спрема извозот**)

II. ПОДАТОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ЗА ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ НА 1966 ГОДИНА

А. Договори:

- извршен физички извоз
- остварен нето прилив
- вкупни плаќања по увоз

Б. Спогодби:

- извршен физички извоз***)
- остварен нето прилив***)
- вкупни плаќања по увоз

III. ПРИВРЕМЕНИ ОДНОСИ

- договорениот нето прилив за 1966 година намален за 1/4
- ГДК + Д за првите 9 месеци на 1966 година (податоците да се внесат од образецот ГДК)
- привремен однос помеѓу плаќањата и нето приливот**)

*) Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$, Шпански П\$ и Турски П\$.

**) Односот на увозот спрема извозот да се искаже во процент кој се пресметува кога вредноста на увозот ќе се помножи со 100 и ќе се подели со вредноста на извозот ($V \times 100$)

и

***) Се пополнува само ако е извозот односно приливот остварен

Заверува овластената банка

(М. П.)

(Потписи на генералниот директор и раководителот на стопанско-сметковниот сектор)

484.

Врз основа на членот 28 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Пробното возење на пловило за внатрешна пловидба (во понатамошниот текст: пловилото) е проб-

но испитување на пловило во пловидба што, заради утврдување способноста на пловилото за пловидба, се врши во текот или по изградбата, преправката односно поправката на пловилото.

Член 2

На пловилото за кое се има намера да изврши пробно возење ќе му се одобри пробно возење и ќе му се издаде свидетелство за способност на пловилото за пробно возење, ако е неговата способност за пробно возење утврдена со преглед според одредбите од овој правилник и ако има посада која, по броејот и стручната спрема, обезбедува сигурност на пловилото и пловидбата при пробното возење.

Член 3

Прегледот на пловило, кој се врши заради утврдување способноста на пловилото за пробно возење, опфаќа преглед на конструкцијата на трупот, погонските уреди и помошните машини, електричните уреди и опрема, како и други уреди и опрема што пловилото, според одредбите од овој правилник, мора да ги има кога е на пробно возење.

Прегледот на пловилото од ставот 1 на овој член опфаќа и утврдување стабилноста на пловилото.

Член 4

Трупот, уредите и опремата на пловило што е на пробно возење мораат да бидат изградени така што нивната конструкција и состојбата на конструкцијата во времето на пробното возење да обезбедуваат сигурност на пловилото и пловидбата, пловна и мансарска способност на пловилото во пловидбата, како и сигурност на човечките животи на пловилото.

Член 5

Пловилото мора да биде опремено со уреди и опрема според одредбите од Правилникот за уредите и опремата на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/65), освен со уредите и опремата за општа намена што се определени во чл. 86 и 87 на тој правилник.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, за време на пробното возење пловилото мора да биде опремено со онолкувај број појаси за спасување колку што има лица на пловилото, наголемен за 25%.

Член 6

Електричната инсталација на пловило што врши пробно возење наменета за безбедност на пловилото и пловидбата мора да биде во целост изведена.

Делот од електричен уред што не е наполно завршен мора да биде исклучен, а апаратите за исклучување мораат да бидат блокирани така што таквиот дел од електричен уред да не може нормално да се стави под напон.

На електричните уреди и опремата мораат да бидат применети следните заштитни мерки против несреќен случај:

1) сите изложени метални делови од електрични уреди и електрична опрема (облози на каблите, куќишта) што не се определени да бидат под напон, но кои во случај на дефект би можеле да бидат под напон, мораат на пловилото, чии електрични уреди произведуваат струја со напон над 24 волти, да имаат спој со трупот на пловилото. Сите електрични апарати мораат да бидат на пловилото конструирани и инсталирани така што при нормална употреба да не предизвикуваат опасност од незгоди;

2) металните костури од сите преносни ламби, алати и сличен прибор, што сочинуваат дел од електрична опрема на пловилото а се предвидени за напон од 40 волти или повеќе, мораат да имаат спој со трупот на пловилото преку згоден вод во доводниот кабел;

3) разводните електрични плочи мораат да бидат конструирани и инсталирани така што од нивната предна или задна страна да бидат лесно пристапни и да не преставуваат опасност за лицата што ракуваат со нив. Плочите мораат да бидат заштитени од страна и одзади со соодветна ограда или друго заштитно средство, а на подот, околу нив, мора да има поставен тепих или решетка што не е спроводник на електрицитет. Неизолираните делови на кои напнатоста според масата преминува 250 волти кај истосмерна струја или 150 волти кај наизменична струја, не смеат да бидат инсталирани на предната страна на која и да било разводна плоча или контролна табла.

Одредбата на ставот 3 точка 3 од овој член се применува врз постојно пловило, како и врз пловило чија кобилица е поставена пред влегувањето во сила на овој правилник но кое на денот на влегувањето во сила на овој правилник се наоѓа во градба — ако е тоа конструктивно изводливо.

Член 7

На пловило наменето за превоз на патници и пловило наменето за превоз на течни горива што вршат пробно возење, мораат во поглед електричните инсталации да се преземат и следните мерки за спречување пожар:

1) враќање струја низ трупот на пловилото не смее да се употреби за кругови на погонот, греење и осветление;

2) сите метални плаштови и оклопи на каблите мораат да биде непрекинати и уземјени за трупот на пловилото;

3) каблите мораат да бидат снабдени со метален плашт или со соодветен несогорлив оклоп;

4) споевите на сите водови мораат да бидат изведени само во спојни или излезни кутии, што мораат да бидат изработени од незапалив материјал и без никакви отвори преку кои би можел да се прошири пожарот;

5) уредите за осветление мораат да бидат пригодени така што да го спречат порастот на температурата кој може да ги оштети каблите и да го спречат прекумерното загревање на околниот материјал;

6) каблите мораат да бидат поставени така што да се избегне нивното абеење или друго оштетување;

7) секој одделен круг мора да биде заштитен против преоптоварување, а допустливата максимална струја во секој круг мора да биде перманентно назначена на осигурувачите или релеите;

8) акумулаторските батерии мораат да бидат сместени во одделни кутии или простории што мораат добро да се проветруваат;

9) направите што би можеле да произведат електрични лакови не смеат да се инсталираат во просторија наменета за сместување на акумулатори, како и во простории во кои би можеле да се собираат запаливи гасови;

10) електричните радијатори мораат да бидат градени и прицврстени така што да не постои опасност од пожар.

Забранета е употреба на радијатори од отворен тип.

Член 8

Покрај мерките за заштита од пожар од чл. 6 и 7 на овој правилник, на пловило што врши пробно возење мораат да бидат преземени и превентивните мерки од чл. 60 до 69 на Правилникот за уредите и опремата на пловилата за внатрешна пловидба.

Член 9

Погонската машина и помошните машини што служат за одржување на основните служби за сигурност на пловилото, пловидбата и човечкиот живот (каљужни и пожарни шмукалки, електрични уреди за осветление и за погон на сигурносните направи, навигационите светла и сл.) мораат да се стават во погон пред испловување на пловилото на пробно возење додека пловилото уште се наоѓа на врската. Погонската машина мора да се држи во погон најмалку еден час за да се утврди исправноста на нејзината работа, исправноста на споевите на цевководите и степенот на загревањето на одделни лежњи.

Член 10

За време на пробното возење, освен членовите на посадата, на пловилото можат да се наоѓаат само лица што учествуваат во испитувањето на пловилото.

Член 11

Бројот и составот на посадата на пловило што врши пробно возење, ако со републички пропис не е определено бројот и составот на посадата на пловилото да го определува друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловилото, го определува капетанијата на пристанишните надлежни според местото на изградбата, преправката односно поправката на пловилото, и на пловилото му го заверува списокот на посадата.

Покрај списокот на посадата, пловилото мора да има и список на сите лица што на него ќе се наоѓаат за време на пробното возење. Тој список мора да биде заверен од органот од ставот 1 на овој член, кој еден примерок од списокот задржува за својата архива.

Член 12

Зановедникот односно старешина на пловилото и другите членови на посадата на пловилото што врши пробно возење мораат да бидат благо-временно укрцани на пловилото за да имаат можност во целост да се запознаат со сите уреди со кои ќе ракуваат во текот на пробното возење.

Зановедникот односно старешина на пловилото мора да биде благовременно запознаен со планот на пробното возење и со сите маневри за кои се има намера да се вршат во текот на пробното возење.

Член 13

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок на внатрешната пловидба зановедник односно старешина на пловило и друго одговорно лице на пловило во пробно возење:

1) ако за време на пробното возење на пловилото се наоѓаат други лица, освен членовите на посадата и лицата што учествуваат во испитувањето на пловилото (член 10);

2) ако пловилото нема список на посада или нема посада во број и состав што се определени од капетанијата на пристаништето (член 11 став 1);

3) ако пловилото нема список на лицата што се наоѓаат на пловилото за време на пробното возење (член 11 став 2).

Член 14

Овој правилникот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2270
1 октомври 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с.р.

485.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 39/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ЧЕЛИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Означување видови челици — — JUS C.B0.002

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Означување видот на челикот — JUS C.B0.002 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/55).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1967 година.

Бр. 04-6323/1
1 октомври 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

486.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за испитување на хемискиот состав на бакарот и бакарните легури:

Електролитско определување на бакарот во нелегиран бакар — — JUS C.A1.151

Електролитско определување на бакарот во бакарни легури — — JUS C.A1.152

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 05-6316/1
6 октомври 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 18 од Законот за ревалоризација на средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 70 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

1. За членови на Сојузната комисија за ревалоризација се именуваат:

за претседател на комисијата: Гиновски Велимир, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;

за членови на комисијата: Николиќ Љубиша, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за финансии, Јанковиќ Љубомир, виш советник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Марковиќ Вукашин, советник во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, Никетиќ Радослав, самостоен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање, Рашиќ Симиша, директор во Сојузниот завод за цени и Вјелогрлиќ Љубомир, советник во Сојузната стопанска комора.

За секретар на комисијата се именува Петровиќ Павле, стручен соработник во Сојузниот секретаријат за финансии.

2. Во комисијата влегува и по еден член што ќе го спредели секоја социјалистичка република.

3. За извршување на задачите од членот 19 на Законот за ревалоризација на средствата на работните организации, претседателот на комисијата може да формира стручни групи и да ангажира потребни стручњаци

4. Средства за работа на комисијата се одобрени со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 01-1013/2 од 22 јуни 1966 година.

5. Наредодавец за извршување на претсметката на расходите на комисијата е претседателот на комисијата, а сметкополагач е раководителот на сметководството на Сојузниот секретаријат за финансии.

6. Со ова решение се заменуваат: Решението за формирање Комисија за спроведување ревалоризација на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка на стопанските организации, Б. бр. 176 од 21 јуни 1965 година и Решението за именување и разрешување членови на Комисијата за спроведување ревалоризација на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка на стопанските организации, Б. бр. 184 од 19 октомври 1965 година.

7. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Б. бр. 123

28 септември 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 42 од 18 декември 1965 година објавува:

Закон за условите и начинот на воведување 42-часовна работна недела во одделни работни организации;

Закон за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните патишта;

Закон за судовите од општа надлежност;

Закон за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија;

Закон за стопанската комора на Македонија;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за период јануар—март 1966 година;

Одлука за користење на средствата од резервните фондови на одделни општини;

Одлука за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието;

Одлука за определување границите на водните подрачја во Социјалистичка Република Македонија;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје;

Решение за разрешување и именување членови на советите на факултетите на Универзитетот во Скопје;

Решение за разрешување и именување членови на советите на вишите школи и педагошките академи во СР Македонија;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Вишата економско-книговодствена школа во Прилеп;

Решение за разрешување и именување членови на совети на социјални установи;

Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии;

Решение за именување членови на Собранието на Републичката заедница за работите на запослувањето;

Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните болести во 1966 година;

Одлука за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување и за утврдување на критериумите за определување висината на придонесот.

Во бројот 43 од 30 декември 1965 година објавува:

Закон за водните придонеси во 1966 година;

Закон за исплатување на привремена пензија односно инвалиднина на југословенски државјани врз основа на правата здобие кај странски носители на социјално осигурување;

Закон за измени и дополнување на Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите*

Закон за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување и за утврдување критериуми за височината на придонесот;

Закон за продолжување важноста на Законот за определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 и во 1966 година;

Одлука за разрешување и избирање членови на одбори на Соборот;

Одлука за образување и именување Републички штаб за цивилна заштита;

Одлука за избор на претседател на окружен суд;

Одлука за определување состав на конкурсна комисија на ПТТ — Скопје;

Одлука за разрешување од должноста заменик на републичкиот секретар за индустрија и трговија;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година;

Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето, со зголемено траење и намалувањето на старосната граница, за 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско и пензиско осигурување за 1966 година;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување за 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година;

Одлука за стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за износот на придонесот за социјално осигурување на лицата осигурани за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест;

Одлука за износот на придонесите за социјално осигурување на лица осигурени само за случај на повреда или болест предизвикани со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест;

Решение за распишување дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за определување на јавни патишта од II и III ред;

Упатство за извршување на пописот на гробиштата и гробовите на борците;

Одлука за височината на придонесот за здравственото осигурување на уживателите на пензија и инвалидница за 1966 година;

Одлука за височината на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1966 година;

Одлука за делот на основниот и додатниот придонес на фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1966 година им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;

Одлука за висината на средствата што во 1966 година задолжително ќе се издвојуваат за сигурносна и валоризациона резерва на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на работниците во 1966 година;

Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на работниците за 1966 година;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година;

Тарифа за премиите за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година;

Конкурс за условите и начинот под кои Стопанската банка на СР Македонија ќе дава кредити на стопанските организации од Дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации

Во бројот 1 од 15 јануари 1966 година нема прописи.

Во бројот 2 од 28 јануари 1966 година објавува;
Решение за разрешување од должноста потсекретар во Извршниот совет;

Решение за именување членови на Советот на Вишната школа за физичка култура во Скопје;

Решение за именување директор на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието;

Решение за именување вршител на должноста директор на Републичкиот фонд за кредитирање и стипендирање на студентите;

Решение за именување претседател на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет;

Решение за разрешување и именување член на Републичката второстепена комисија за утврдување на пензиски стаж;

Правилник за одредување регистрациони подрачја;

Правилник за постапката што ќе се применува за вршење анализа на крв за утврдување на алкохолосаност;

Правилник за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит;

Објава на Републичката изборна комисија.

Во бројот 3 од 18 февруари 1966 година објавува:

Одлука за измена на Одлуката за одредување парична награда за уништување на волци и лисици;

Договор за здравствено осигурување на професионалните возачи — сопственици на патнички ауто—такси;

Извештај за резултатите од дополнителните избори за пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Куманово VI.

СОДРЖИНА

	Страна
477. Основен закон за садниот материјал —	813
478. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата на сојузниот буџет за 1966 година за извршување на обврските на федерацијата во спроведувањето на санитарните мерки во областа на заштитата на добитокот —	816
479. Одлука за разрешување и именување сојузни функционери — — — — —	817
480. Одлука за именување членови на Сојузната изборна комисија — — — — —	817
481. Наредба за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1967 година	817
482. Наредба за начинот на искажување на податоците за утврдување на износот на девизи за увоз на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	820
483. Наредба за начинот на утврдување на привремениот однос помеѓу плаќањата по увоз и приливот по извоз за 1967 година — — — — —	823
484. Правилник за условите за пробно возење на пловилата за внатрешна пловидба —	824
485. Решение за југословенскиот стандард за означување челици — — — — —	826
486. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиското испитување на бакар и бакарни легури — — — — —	826